

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 196

25 септември 2019, среда

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|   | Стр. |  | Стр. |
|---|------|--|------|
| 3145. <b>Правилник</b> за начинот на водење, формата и содржината на регистарот на преземени недвижности наменети за продажба и формата и содржината на податоците за преземените недвижности ..... | 2    | 3147. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 4    |
| 3146. <b>Правилник</b> за зголемување на основната плата и додатокот на плата за звање, нивната висина и начинот на утврдување.....   | 2    | 3148. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 5    |
|   |      | 3149. <b>Анекс</b> за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија..            | 7    |
|   |      | <b>Огласен дел</b> .....   | 1-88 |

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3145.

Врз основа на член 236-г од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/2019), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРЕЗЕМЕНИ НЕДВИЖНОСТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПРЕЗЕМЕНИТЕ НЕДВИЖНОСТИ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

(1) Со овој правилник се пропишува начинот на водење, формата и содржината на Регистарот на преземени недвижности наменети за продажба (во понатамошниот текст: „Регистарот“) и формата и содржината на податоците за преземените недвижности.

(2) Регистарот од став (1) на овој член го води Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамошниот текст: „Агенцијата“), врз основа на податоците доставени од субјекти кои ги преземале недвижностите.

(3) Субјекти кои ги преземале недвижностите од ставот (2) на овој член се: Агенција за управување со одземен имот, Управата за јавни приходи, банки и др. (во понатамошен текст: „субјекти“).

(4) Недвижностите наменети за продажба се недвижности кои субјектите од ставот (3) на овој член ги преземале во постапка при наплата на побарувања или по други основи.

#### II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ

##### Форма на Регистарот

##### Член 2

Регистарот се води во електронска форма како дел од Геодетско-катастарскиот информативен систем (во понатамошниот текст: „ГКИС“).

##### Содржина на Регистарот

##### Член 3

Регистарот на преземени недвижности наменети за продажба содржи просторни и описни податоци за недвижности преземени во постапка при наплата на побарувања или по други основи, наменети за продажба, како и податоци за субјектот кој ги преземал недвижностите.

##### Просторен податок

##### Член 4

Просторен податок за недвижноста се координати на деталните точки што ја дефинираат недвижноста во рамките на единствениот државен референтен систем и државната картографска проекција.

##### Описен податок

##### Член 5

Описен податок за недвижноста е податок со кој се врши опишување на својствата и карактеристиките на недвижностите (катастарска култура и класа на земјиштето, викано место, број на зграда или посебен, односно заеднички дел од зграда и друг објект, влез, кат, површина, волумен, идентификатор и тип на инфрас-

структурните објекти, должина/висина, вредност и друго), на правата на недвижностите и на носителите на правата на недвижностите.

#### II. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРЕЗЕМЕНИ НЕДВИЖНОСТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

##### Иницијално полнење на Регистарот

##### Член 6

(1) Агенцијата, од електронската база на податоци на електронскиот катастар, генерира привремена база на податоци за недвижностите кои се во сопственост на субјектите од членот 1 став (3) од овој правилник и истите им ги доставува.

(2) Субјектот преку овластено лице пристапува до привремената база на податоци од ставот (1) преку корисничко име и лозинка доделени од страна на Агенцијата и ги потврдува недвижностите и податоците за недвижностите наменети за продажба, при што во привремената база остануваат само недвижностите наменети за продажба.

##### Воспоставување на Регистарот

##### Член 7

(1) По извршеното потврдување на податоците од член 6 на овој правилник, се врши внес на податоците во Регистарот на преземени недвижности наменети за продажба.

(2) По извршениот внес на податоците од став (1) на овој член, се смета дека е воспоставен Регистарот на преземени недвижности наменети за продажба.

#### III. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРЕЗЕМЕНИ НЕДВИЖНОСТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

##### Член 8

(1) Кога во постапка на одржување на катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности ќе се изврши промена на сопственост на недвижноста и истата ќе се запише на некој од субјектите кои ги преземале во постапка при наплата на побарувања или по други основи, овластеното лице од членот 6 став (2), ќе добие барање (нотификација) за потврда за внес на податоците во Регистарот.

(2) По потврдување на податоците од став (1) на овој член, недвижноста се пренесува во Регистарот.

(3) Кога за недвижноста наменета за продажба, во катастарот на недвижности се изврши промена за носителот на правото на сопственост, предметната недвижност автоматски се брише од Регистарот.

##### Член 9

Агенцијата овозможува пристап до податоците од Регистарот на преземени недвижности наменети за продажба, преку својата веб страна.

##### Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0101-12774/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Управен одбор,  
м-р **Ирма Мандева, с.р.**

3146.

Врз основа на член 23 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ПЛАТА И  
ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА ЗА ЗВАЊЕ, НИВНАТА  
ВИСИНА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува зголемувањето на основната плата и додатокот на плата, нивната висина и начинот на утврдување, на државните/административните службеници вработени во Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамошниот текст: „Агенцијата“).

**Член 2**

(1) Висината на зголемувањето на основната плата и додатокот на плата на државните/административните службеници во Агенцијата изнесува од 5-30%, во зависност од:

1. специфичната природа на работните задачи и  
2. посебноста на извршување на посебните должности и овластувања.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, државните/административните службеници кои ги извршуваат работите од областа на информатичко – комуникациската технологија во функција на ГКИС, висината на зголемувањето на основната плата и додатокот на плата за звање изнесува 30%.

(3) Средствата за исплата на зголемувањето на основната плата и додатокот на плата за звање од став (1) и (2) на овој правилник, се обезбедуваат од сметката за самофинансирачки активности на Агенцијата.

**Член 3**

(1) Според специфичната природа на работните задачи, работните места се групираат во четири групи, со следните износи на зголемување на основната плата и додатокот на плата за звање:

1. Група I.-15% зголемување, ги опфаќа државните советници

2. Група II. -15% зголемување, ги опфаќа работните места поврзани со:

- контрола на катастарот на недвижностите, надзор над работата на приватниот геодетски сектор и постапување по претставки и предлози;

3. Група III.-20% зголемување, а ги опфаќа работните места поврзани со:

- Запишување во катастарот на недвижности (запишување на недвижности кои останале со незапишани права, спроведување на промени на запишаните недвижности, дигитализација на катастарски планови, воспоставување и одржување на катастар на инфраструктурни објекти, отстранување на грешки и изготвување на податоци од ГКИС);

- шалтерско и архивско работење;

4. Група IV.-15% зголемување, ги опфаќа работните места поврзани со:

- основни геодетски работи, гравиметрија, сателитска геодезија, геодетски работи за посебни намени, државна граница, катастарско класирање на земјиштето, картографија и фотограметрија, чување и издавање на геодетски податоци;

- геоматика, геодетско информациона систем, регистар на просторни единици, графички регистар на улици и куќни броеви, национална инфраструктура на просторни податоци, графички регистар за градежно земјиште;

- регистар на цени и закупнини, модели за масовна проценка и анализа на пазарот на недвижности;

5. Група V.-15% зголемување, а ги опфаќа работните места поврзани со:

- грижа за корисници;

- нормативно – правни работи од областа;

- меѓународни активности и соработка, евроинтеграции, консултантски услуги и обуки, планирање, развој и проекти;

- планирање, управување, вработување, мобилност, информативен систем за човечки ресурси, мотивација, меѓу човечки односи, оценување, стручно оспособување и усовршување на човечките ресурси;

- буџетска координација, буџетска контрола, сметководство и плаќање;

- аналитика, логистика, општо работење и јавни набавки и

- внатрешна ревизија;

(2) Покрај зголемувањето утврдено во став (1) на овој член, на државните/административните службеници кои врз основа на патен налог за службено патување во државата извршувале работа на терен, за поминатите работни часови на терен основната плата и додатокот на плата за звање им се зголемува за дополнителни 10%.

(3) За пресметување на зголемувањето од став (2) на овој член, раководителот на одделението преку раководителот на сектор најдоцна до 25-ти во тековниот месец за претходниот месец, подготвува и доставува до директорот на Агенцијата, преглед на државните/административните службеници кои извршувале работа на терен врз основа на патен налог. По одобрувањето на прегледот од директорот, Секторот за финансии врши пресметување на зголемувањето на платата за наредниот месец.

(4) Покрај зголемувањето утврдено во став (1), точка 2 на овој член, на државните/административните службеници, чиј обем на работа е утврден со норма, кои извршиле работни задачи во обем поголем за 30% и повеќе од обемот утврден со нормата, основната плата и додатокот на плата за звање им се зголемува за 10%.

(5) Државните/административните службеници, чиј обем на работа е утврден со норма, кои извршиле работни задачи во обем помал за 10% и повеќе од обемот утврден со нормата, правото на зголемување утврдено во став (1) на овој член им се намалува за 50%. Доколку приливот на предмети е помал од обемот на предметите утврдени со нормата и во лична листа нема предмети со изминат рок, не се губи зголемувањето утврдено во став (1) од овој член.

(6) За пресметување на зголемувањето од ставовите (4) и (5) на овој член, раководителот на одделението преку раководителот на сектор најдоцна до 25-ти во тековниот месец, подготвува и доставува до директорот на Агенцијата, преглед на државните/административните службеници чиј обем на работа е утврден со норма, во кој се дадени податоци за нивото на извршувањето на работните задачи изразено во проценти. По одобрувањето на прегледот од директорот, Секторот за финансии врши пресметување на зголемувањето на платата за наредниот месец.

(7) Работните задачи и нормите за нивно извршување од ставовите (4) и (5) на овој член, ги утврдува директорот со Наредба за нормирање работни задачи.

**Член 4**

(1) Посебностите на извршувањето на посебните должности и овластувања се регулираат со посебен акт (решение, одлука, овластување, задолжение и др.) за државниот/административен службеник, донесен од директорот на Агенцијата, зголемувањето на основната плата и додаток на плата за звање може да изнесува од 5% до 10 %, во зависност од нивната сложеност;

(2) Исплатата на зголемувањето на основната плата и додатокот за звање од став (1) на овој правилник, започнува со денот на донесувањето на соодветниот акт, до денот на престанување на неговата важност односно до денот на завршување на посебните должности и овластувања.

(3) Одредбите од став (1) не се применуваат за работни групи, комисии или проекти, за кои со закон или друга одлука е предвидена исплата на надоместок.

#### Член 5

Зголемувањето на основната плата и додатокот на плата за звање утврдени во член 3 и член 4 на овој правилник меѓусебно не се исклучуваат, но вкупниот износ на зголемување не може да изнесува повеќе од 30%.

#### Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува за пресметување на зголемувањето на основната плата и додаток на плата почнувајќи од 1.9.2019 година.

Бр. 0101-12773/1  
24 септември 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Управен одбор,  
м-р **Ирма Мандева**, с.р.

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 3147.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 16 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-85/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 септември 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово му се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“.

2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 Бр. 12-86/19  
20 септември 2019 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски**, с.р.

### Прилог 1

#### ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

##### 1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа

Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 64, Тетово, Република Северна Македонија

##### 2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

##### 3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа:

20 септември 2019 година

##### 4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа:

20 јуни 2020 година

##### 5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-378-2019

6. Единствен матичен број: 6754023

7. Единствен даночен број: 4028012516980

##### 8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

##### 9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“ во Општина Тетово.

##### 10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

### 11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

### 12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

### 13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни

услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

### 14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

### 15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

### 16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

## Прилог 2

### Податоци за хидроелектроцентрала

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“;

2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 360 kW;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2016 година

- година на завршување на градба: 2019 година

4. Податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Hidropower, Хоризонтална Пелтон,

- номинални податоци:

- моќност: 364 kW,

- инсталиран проток: 0,208 m<sup>3</sup>/s,

- инсталиран нето пад: 196 m,

- номинална брзина: 1000<sup>-1</sup>,

5. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – GSOTE 400 Sd-6, ATB sever;

- номинални податоци:

- номинална привидна моќност: 400 kVA,

- номинална активна моќност: 360 kW,

- фактор на моќност: 0,9

- фреквенција: 50Hz

- работен напон: 0,4 kV,

- номинална брзина: 1000<sup>-1</sup>

6. Податоци за трансформатор:

- номинални податоци:

- моќност привидна: 400 kVA,

- номинален напон: 21(10.5)/0.4 kV/kV

### 3148.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 16 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-87/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 септември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РА-**  
**БОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ**  
**ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово му се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрали „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“.

2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПБ Бр. 12-87/19  
20 септември 2019 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**Прилог 1**

**ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА**  
**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ**  
**ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

**1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа**

Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 64, Тетово, Република Северна Македонија

**2. Енергетска дејност за која се издава лиценца за пробна работа**

Производство на електрична енергија

**3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 20 септември 2019 година**

**4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 20 јуни 2020 година**

**5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-379-2019**

**6. Единствен матичен број: 6754023**

**7. Единствен даночен број: 4028012516980**

**8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност**

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрали „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

**9. Локација на вршење на енергетската дејност**

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрали „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“ во Општина Тетово.

**10. Општи обврски за носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конвенцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

**11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

### 12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

### 13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

### 14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

### 15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

### 16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

## Прилог 2

### Податоци за хидроелектроцентра

1. Име на хидроелектроцентра: „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“;
2. Планирана моќност на хидроелектроцентра: 306 kW;
3. Општи податоци:
  - година на почеток на градба: 2016 година
  - година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
  - тип, производител и номинални податоци – Hidropower, Хоризонтална Пелтон,
  - номинални податоци:
    - моќност: 308 kW,

- инсталиран проток: 0,24 m<sup>3</sup>/s,
- инсталиран нето пад: 146 m,
- номинална брзина: 750<sup>-1</sup>,
- 5. Податоци за генератор:
  - тип, производител и номинални податоци – GSOTE 400 МК-8, АТВ sever;
  - номинални податоци:
    - номинална привидна моќност: 340 kVA,
    - номинална активна моќност: 306 kW,
    - фактор на моќност: 0,9
    - фреквенција: 50Hz
    - работен напон: 0,4 kV,
    - номинална брзина: 750<sup>-1</sup>
- 6. Податоци за трансформатор:
  - номинални податоци:
    - моќност привидна: 400 kVA,
    - номинален напон: 21(10.5)/0.4 kV/kV

## КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

### 3149.

Врз основа на членовите 203 и 218 став (1) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16) член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18, 31/19 и 32/19), Министерството за здравство претставувано од министерот Доц. д-р Венко Филипче и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од д-р Љубиша Каранфиловски, склучија на ден 20.9.2019 година,

### А Н Е К С

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18), во член 61 за поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи: здравствени домови, центри за јавно здравје, Институт за јавно здравје, општите болници, специјализирани болници, клинички болници, универзитетски клиници се менуваат коефициентите за пресметка на плата започнувајќи со исплата на платата за месец септември 2019 година и тоа:

### Занимања од III група на сложеност

|                    |       |
|--------------------|-------|
| - дактилограф      | 1,478 |
| - стенодактилограф | 1,478 |
| - продавач         | 1,478 |

### Занимања од IV група на сложеност

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| - технички секретар          | 1,652 |
| - секретар архивар           | 1,652 |
| - секретар за настава        | 1,710 |
| - стенодактилограф I-а класа | 1,710 |
| - статистичар-евидентичар    | 1,710 |
| - архивар-дактилограф        | 1,710 |
| - архивар-магационер         | 1,710 |
| - референт-администратор     | 1,710 |
| - оперативен службеник       | 1,710 |
| - референт за прием и испуст | 1,710 |

на Република Северна Македонија

- референт за студентски прашања 1,722
- информатор 1,722
- библиотекар 1,738
- преведувач-коресподент 1,738
- касиер 1,738

**Занимања од V група на сложеност****Подгрупа V/1**

- референт за ОНО и ОСЗ 1,798
- благајник 1,824
- инкасатор 1,824
- пресметувач на плати 1,824
- фактурист 1,824
- материјално-финансов книговодител 1,841
- ликвидатор 1,841
- референт за работни односи 1,841
- оператор на терминал 1,851
- контер 1,851

**Подгрупа V/2**

- програмер на компјутер 1,981

**Занимања од VI група на сложеност****Подгрупа VI/1**

- виш референт 2,062
- економист, правник (со степен) 2,116
- виш програмер 2,143

**Занимања од VII група на сложеност****- Подгрупа VII/1-а**

- технички уредник на списание 2,722
- дипломиран економист, дипломиран правник 2,748

- стручен соработник-дипл.економист, дипл.правник, библиотекар 2,780
- самостоен стручен соработник-дипломиран економист, дипл. правник, библиотекар 2,835

**Подгрупа VII/2-а**

- самостоен стручен соработник-дипл.правник со правосуден испит кој врши работни задачи предвидени со правосуден испит и дипл. економист овластен ревизор 3,034
- магистер: дипломиран економист, дипломиран правник 3,034

**Член 2**

Овој Колективен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а почнува да се применува со исплата на платата за месец септември 2019 година.

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Северна Македонија  
Претседател,  
д-р **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Министерство за здравство  
Министер,  
доц. д-р **Венко Филпче**, с.р.

Бр. 0101-97/1  
20 септември 2019 година  
Скопје

Бр. 17-6846/1  
20 септември 2019 година  
Скопје



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019196